

## 10. ИЗБОР НА "МАРИЛИ" НА ДЕСЕТ НАЈУСПЕ



ЕЛИЗАБЕТА АНДОНОВСКА

■ Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

### ДЕЛАТА ГОВОРАТ САМИ ЗА СЕБЕ

Одговорна, амбициозна, исполнителна, толерантна, неконвенционална жена космополит, која успесите ги должи, пред сè, на своите амбиции, афинитети и визионерски мисии. Тоа е госпоѓа Елизабета Андоновска, генерален менаџер на неделникот "Македонско сонце", прогласена за една од десетте најуспешни жени-менаџери за 2005 година. Нејзината упорност и темелност во поставувањето на работите ѝ овозможуваат успех во тимското работење и менаџирање. Реализацијата на зацртаните желби не само на работа, туку и во домот Андоновска ја прават комплетна личност.

"Морам да признаам дека и жената и мајката во мене ги користи менаџерските афинитети за организација, тоа значи дека така се однесувам во професионалните цели, но и во приватноста, родителувањето, во секојдневните комуникации", вели Андоновска.

По вокација е дипломиран психолог, со 22-годишно работно искуство во МРТВ, а моментно ја води севкупната работа во неделникот "Македонско сонце".

"Веќе 11 години во континуитет неделникот 'Македонско сонце' е присутен како во Македонија, така и надвор од неа, во цел свет, секаде каде што има Македонци. Една од нашите цели и задачи е развивањето на економската политика, односно бизнис стратегија. На страниците на нашиот неделник се појавија мошне успешни и познати македонски и интернационални бизнисмени. Се разбира, нивен предводник е нашиот основач Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски од Флорида. Тој донесе многу познати лица кои сакаат да инвестираат во Македонија, а негова цел е да им помогне и на многу наши бизнисмени да ги пласираат своите производи надвор од неа".

# И БОГОВИТЕ МОЛЧАТ

Најуспешни жени-менаџери за 2005 година се: Елизабета Андоновска, Дана Глобочка, Весна Ѓорѓиеска, Лилјана Лазарова, Мирјана Марковска, Билјана Митрева, Мирјана Паунова, Елизабета Ристовска-Петровска, Билјана Стоимировска и Сузана Темелкоска.

Во изминатава деценија, Агенцијата за маркетинг и издавачка дејност "Марили" прогласи 100 најуспешни жени-менаџери од Република Македонија и од дијаспората.



## ШНИ ПРИПАДНИЧКИ НА ПОНЕЖНИОТ ПОЛ



ДАНА ГЛОБОЧКА

Госпоѓа Дана Глобочка, генерален менаџер и сопственик на "The Broadloom Mart Ltd", Канада. Потекнува од преспанското село Брајчино, а со семејството емигрирала во Канада во 1964 година. Глобочки веќе 30 години поседуваат продавница за теписи, прва од овој вид во Канада во сопственост на Македонци, а во неа се тргува со теписи од цел свет.

"Човек се раѓа со амбиции и кога ќе ги додаде трудољубивоста, чесноста, упорноста, хуманоста, љубовта и поддршката од најблиските цврсто чекори кон својата цел. Моја цел беше да успеам", вели госпоѓа Весна Ѓорѓиевска, генерален менаџер и сопственик на студио "Белеца", Скопје, која раководи со два центра за козметика и естетика, во Прилеп и во Скопје.



ВЕСНА ЃОРЃИЕСКА



ЛИЛЈАНА ЛАЗАРОВА

Лилјана Лазарова, генерален менаџер и сопственик на "Максима", Штип, е инженер архитект со 22-годишно работно искуство во урбанизмот, а долгогодишното менаџерско искуство последниве три години го преточи во семејниот бизнис со текстил во фирмата "Максима".

# ПРЕД УСПЕШНИТЕ ЖЕНИ-МЕНАЏЕРИ

Ако до пред некое време на жената местото ѝ беше во домот, да се грижи за семејството, денешната жена е и успешна менаџерка и може рамо до рамо да се носи со мажот. Во изминатава деценија е постигнат голем квалитативен и квантитативен скок во женското менаџирање и успешното водење на бизнисот. На десеттата по ред манифестација "Избор на 10 најуспешни жени-менаџери", во организација на Агенцијата "Марили", која се одржа минатиот петок во Мулти бизнис центарот на "Скопски саем", епитетот нај-

успешни жени-менаџери за 2005 година го понесоа:

Елизабета Андоновска, Дана Глобочка, Весна Ѓорѓиевска, Лилјана Лазарова, Мирјана Марковска, Билјана Митрева, Мирјана Паунова, Елизабета Ристовска-Петровска, Билјана Стоимировска и Сузана Темелкоска. По повод јубилејот беше промовирана и Монографија "Успешни жени-менаџери", а благодарници за несебичниот придонес околу организирањето на манифестацијата од ваков карактер им беа доделени и на госпоѓа Лилјана Стоилковска и госпоѓа Роза од ресторанот "Вистинска Роза".

Проф.д-р Тихомир Јовановски: "Една жена е успешна сопруга и мајка, ако со духот и телото иако временски отсутна, сепак интензивно е присутна во животот на најблиските, а добар менаџер е ако знае и може да ги спроведе менаџерските способности и при тоа секогаш репер за нејзината успешност да биде рејтингот на фирмата во која раководи. Тоа се исклучително силни и способни личности".


"Жената ги има сите права и можности да се реализира како успешна во сите сфери на општеството, но само од неа зависи како и колку ќе се избори за вистинските менаџерски позиции или други високи општествени функции", вели Лидија Трипуноска, директор на Агенцијата за маркетинг и издавачка дејност "Марили".



МИРЈАНА МАРКОВСКА

Мирјана Марковска, генерален менаџер и сопственик на "Марковска-Андреевски", Скопје: од 1977 година професионално ѝ се посветува на адвокатурата, а со отворањето на македонскиот пазар за странски инвеститори последниве пет години канцеларијата "Марковска-Андреевски" се ориентира кон застапување странски клиенти во приватизација на македонски државни капацитети.

"Верува во себе, а верува и во успехот, инсистира на ажурна и педантна документација, а неработењето и пасивноста на работното место не ги прифаќа. Ги цени знаењето, вештините и смислата за тимско работење. Се труди секој работник да биде мотивиран. За неа семејството е важно како и бизнисот и смета дека меѓу нив мора да има рамнотежа", тоа е госпоѓа Мирјана Паунова, генерален менаџер и сопственик на "Минако", Скопје.



МИРЈАНА ПАУНОВА

Билјана Стоимировска, генерален менаџер и сопственик на "Антарес", Кочани, единствен производител на храна со органско потекло во РМ. Менаџерското искуство сериозно почнува да го гради од 2001 година, со сопствениот бизнис. Главен ангажман ѝ е имплементацијата на HACCP стандардот во производството, производство на органски производи (мармалади, џемови, сокови), создавање производи без присуство на пестициди и геномодифицирани организми, а приоритет ѝ е проширувањето на пазарот.



ЕЛИЗАБЕТА РИСТОВСКА-ПЕТРОВСКА



БИЛЈАНА СТОИМИРОВСКА



БИЛЈАНА МИТРЕВА

Билјана Митрева, генерален менаџер на "Alliance One Macedonia", Кавадарци, извршен директор на Дајмон МД АД-Кавадарци е од февруари 2004 година, а со присоединување на Дајмон Горица АД Веница и создавање на друштвото "Alliance One Macedonia" повторно е назначена за извршен директор. Нејзиното работно место опфаќа учество во изработка на годишните оперативни планови, нивна имплементација, спроведување на стандардите за квалитет и агротехнички стандарди во примарното тутунопроизводство и во индустриската обработка.

Сузана Темелкоска, генерален менаџер и сопственик на "Еуромак-контрол", Скопје, повеќе од 28 години работи на контролата на квалитетот на производите, нивна стандардизација, а последниве години изведува и сертификациски оценки на Системот за управување со квалитет согласно барањата на ISO стандардите. Како управител на ЕМК се труди да ги одржува тековните едукации паралелно со персоналот, така што како надворешен соработник на SIQ врши функции на водечки оценувач при сертификација на Системот за квалитет ISO 9001, ISO 14001 и HACCP системот.



СУЗАНА ТЕМЕЛКОСКА